



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	07.12. 2012 година ден месец година Свети Николе Број 15	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	---	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на** **Општина Свети Николе за 2012 година**

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 1038 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

Бр. 0801- 1034
07.12. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/2002 година) и член 51 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр13/03 и 13/07 година), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 07.12.2012 година , донесе

ОДЛУКА **За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина** **Свети Николе за 2012 година**

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма
Потставка

Буџет Самофин. Донации Дотации Кредити

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -11,884 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -12,830 0
421110 Електрична енергија 0 0 0 24,714 0

K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -17,828 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -16,632 0
421110 Електрична енергија 0 0 0 34,460 0

H10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

421240 Течни горива 0 0 0 -623,223 0
425760 Превозни услуги во образованието 0 0 0 -501,582 0
401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 922,624 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 202,181 0

H20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -213,170 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -100,826 0
421240 Течни горива 0 0 0 100,826 0
425760 Превозни услуги во образованието 0 0 0 213,170 0

B10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -153,615 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -27,068 0
421240 Течни горива 0 0 0 180,683 0 0 0 0 0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе и станува составен дел на Буџетот на општината за 2012 година.

0701-1038
07.12.2012
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2012 година

Се објавува Одлуката за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 1039 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

Бр. 0801- 1034/2
07.12. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.60/11-пречистен текст), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 12.12. 2012 година, донесе:

О Д Л У К А

**за дополнување на Програмата
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата
на општина Свети Николе за 2012 година**

Член 1

Се отпочнува постапка за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година :

1. Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу ул."Трајан Циклев", "Браќа Миладинови" и "Македонска" Општина Свети Николе .

2. Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе.

3. Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Пиринска", крак од ул. "Крсте Мисирков", "101" и "Јане Сандански", Општина Свети Николе .

4. Изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

**Бр.0701-1039
07.12. 2012 год.
Св.Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Карпошева", "Пиринска", "Крсте Мисирков", крак од ул.

“Крсте Мисирков” и “Јане Сандански” општина Свети Николе бр. 0701-761 од 09.11.2011 год. со пристапување кон изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.” 1” Плански опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте Мисирков”, “101” и “Јане Сандански” општина Свети Николе 2012-2017 год.

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, Пиринска “, “Крсте Мисирков”, крак од ул. “Крсте Мисирков” и “Јане Сандански” општина Свети Николе бр. 0701-761 од 09.11.2011 год. со пристапување кон изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.” 1” Плански опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте Мисирков”, “101” и “Јане Сандански” општина Свети Николе 2012-2017 год. бр. 0701 – 1040 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/3
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

О Д Л У К А

За измена и дополнување на Одлуката отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, Пиринска “, “Крсте Мисирков”, крак од ул. “Крсте Мисирков” и “Јане Сандански” општина Свети Николе бр. 0701-761 од 09.11.2011 год. со пристапување кон изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.” 1” Плански опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте Мисирков”, “101” и “Јане Сандански” општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” Плански опфат меѓу ул.” Пиринска “, крак од ул. “Крсте Мисирков”, “101” и “Јане Сандански” , општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-1040
07.12. 2012 год.
Св.Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен

гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” и “2” Плански опфат меѓу ул.”Трајан Циклев”, “Браќа Миладинови” и “Македонска” Општина Свети Николе

Се објавува Одлука За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” и “2” Плански опфат меѓу ул.”Трајан Циклев”, “Браќа Миладинови” и “Македонска” Општина Свети Николе бр. 0701 – 1041 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/4
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” и “2” Плански опфат меѓу ул.”Трајан Циклев”, “Браќа Миладинови” и “Македонска” Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1” и “2” Плански опфат меѓу ул.”Трајан Циклев”, “Браќа Миладинови” и “Македонска” Општина Свети Николе .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-1041
07.12. 2012 год.
Св.Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе

Се објавува Одлука За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе бр. 0701 – 1042 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/5
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-1042
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За утврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место Амзабегово за изградба на лесна и загадувачка индустрија – индустриска зона “Овче Поле” – КО Амзабегово , општина Свети Николе 2011-2021 година

Се објавува Одлука За утврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место Амзабегово за изградба на лесна и загадувачка индустрија – индустриска зона “Овче Поле” – КО Амзабегово , општина Свети Николе 2011-2021 година бр. 0701 – 1043 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/6
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место Амзабегово за изградба на лесна и загадувачка индустрија – индустриска зона “Овче Поле” – КО Амзабегово , општина Свети Николе 2011-2021 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Свети Николе го утврдува Нацртот на Урбанистички план вон населено место Амзабегово за изградба на лесна и загадувачка индустрија – индустриска зона “Овче Поле” – КО Амзабегово , општина Свети Николе 2011-2021 година. По утврдувањето на Нацртот на Урбанистички план вон населено место ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината. Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-1043
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За измена и дополнување на Одлуката за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул.”Крсте Мисирков” и ул.”Септемвриска” бр.0701-652 од 20.07.2012 год. со пристапување кон изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Се објавува Одлука За измена и дополнување на Одлуката за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул.”Крсте Мисирков” и ул.”Септемвриска” бр.0701-652 од 20.07.2012 год. со пристапување кон изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год.бр. 0701 – 1044 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/7
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За измена и дополнување на Одлуката за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.”1”, локалитет “Нов градски парк”, Плански опфат меѓу ул.”Крсте Мисирков” и ул.”Септемвриска” бр.0701-652 од 20.07.2012 год. со пристапување кон изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-1044
07.12. 2012 год.
Св.Николе**

**Совет на општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" -Плански опфат меѓу ул."Пиринска", "Карпошева", "101", крак на ул."Крсте Мисирков", "Јане Сандански" Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Се објавува Одлука За утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" -Плански опфат меѓу ул."Пиринска", "Карпошева", "101", крак на ул."Крсте Мисирков", "Јане Сандански" Општина Свети Николе 2012-2017 год. бр. 0701 – 1045 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/8
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" - Плански опфат меѓу ул."Пиринска", "Карпошева", "101", крак на ул."Крсте Мисирков", "Јане Сандански" Општина Свети Николе 2012-2017 год.

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Свети Николе го утврдува Нацртот на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" -Плански опфат меѓу ул."Пиринска", "Карпошева", "101", крак на ул."Крсте Мисирков", "Јане Сандански", Општина Свети Николе 2012-2017 година. По утврдувањето на Нацртот на Детален урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината. Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701-1045
07.12. 2012 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За урврдување на Нацрт Детален урбанистички план - Индустриска зона “Југ” – Плански опфат меѓу ул.”Маршал Тито”, “100”, граница на наменска зона и пристапна улица , општина Свети Николе 2012-2017 година

Се објавува Одлуката За урврдување на Нацрт Детален урбанистички план - Индустриска зона “Југ” – Плански опфат меѓу ул.”Маршал Тито”, “100”, граница на наменска зона и пристапна улица , општина Свети Николе 2012-2017 година бр. 0701 – 1046 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

**Бр. 0801- 1034/9
07.12. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година донесе

ОДЛУКА

За урврдување на Нацрт Детален урбанистички план - Индустриска зона “Југ” – Плански опфат меѓу ул.”Маршал Тито”, “100”, граница на наменска зона и пристапна улица , општина Свети Николе 2012-2017 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Свети Николе го утврдува Нацртот на Детален урбанистички план - Индустриска зона “Југ” – Плански опфат меѓу ул.”Маршал Тито”, “100”, граница на наменска зона и пристапна улица , општина Свети Николе 2012-2017 година. По утврдувањето на Нацртот на Детален урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701-1046
07.12. 2012 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

Се објавува Заклучокот во врска анализата на водата за пиење извршена од страна на Заводот за заштита на води – Велес бр. 0701 – 1034-2 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 07.12. 2012 година.

Бр. 0801- 1034/10
07.12. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 07. 12. 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК

1. За наредната седница на Советот на Општина Свети Николе да им се достави на советниците фотокопие од анализата на водата за пиење извршена од страна на Заводот за заштита на води – Велес.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 – 1034-2
07.12. 2012година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Марјанчо Саздов с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Свети Николе за 2012 година стр.1
2. Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2012 година. стр.3
3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката отпочнување постапка за измена и дополна на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Карпошева", "Пиринска", "Крсте Мисирков", крак од ул. "Крсте Мисирков" и "Јане Сандански" општина Свети Николе бр. 0701-761 од 09.11.2011 год. со пристапување кон изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Пиринска", крак од ул. "Крсте Мисирков", "101" и "Јане Сандански" општина Свети Николе 2012-2017 год. стр.4
4. Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу ул."Трајан Циклев", "Браќа Миладинови" и "Македонска" Општина Свети Николе. стр.5
5. Одлука За отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1" и "2" Плански опфат меѓу река Периш и ул."Ванчо Ангелов", Општина Свети Николе. стр.6
6. Одлука за уврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место Амзабегово за изградба на лесна и загадувачка индустрија – индустриска зона "Овче Поле" – КО Амзабегово, општина Свети Николе 2011-2021 година. стр.7
7. Одлука За измена и дополнување на Одлуката за отпочнување постапка за измена и дополна на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е."1", локалитет "Нов градски парк", Плански опфат меѓу ул."Крсте Мисирков" и ул."Септемвриска" бр.0701-652 од 20.07.2012 год. со пристапување кон изработка на Детален урбанистички план Градски парк – дел, Свети Николе, Општина Свети Николе 2012-2017 год. стр.8
8. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" – Плански опфат меѓу ул."Пиринска", "Карпошева". "101", крак на ул."Крсте Мисирков", "Јане Сандански" Општина Свети Николе 2012-2017 година. . . . стр.9
9. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план - Индустриска зона"Југ" – Плански опфат меѓу ул."Маршал Тито", "100", градница на наменска зона и пристап на улица, Општина Свети Николе 2012-2017 година стр.10
10. Заклучокот во врска анализата на водата за пиење извршена од страна на Заводот за заштита на води – Велес стр.11

Бр. 0701-1037
07.12. 2012 година
Свети Николе